

## **АПСТРАКТ**

Избрани податоци за постојаните токови на сообраќај, токовата состојба на уличната инфраструктура, посвртноста и перцепција на испитувачите во однос на користењето на основните чинители за користење на велосипедот.

Во рамките на **ВОВЕД - от како прво поглавие**, претставени се карактеристиките на современите урбани сообраќајно – транспортни системи, кај кои, во задоволувањето на превозната побарувачка, доминираат моторизираните превозни средства, односно моторните возила. Од друга страна, велосипедот е вид на превоз на кој, заради неговите перформанси, (чист, економичен, тивок, овозможува ефикасен и брз пристап до крајните дестинации), во одредени градски средини му припаѓа голем процент од реализацијата на патувањата.

Во **второто поглавие** се прикажани проблемот, предметот, целите на истражување, научната хипотеза. Дополнително, наведени се и постапките и поединечните чекори кои треба да доведат до финална реализација на докторската дисертација.

Во рамките на **третото поглавие** е направен преглед на постојната релевантна литература, а во однос на достигнатите научни и стручни сознанија, резултати и искуства во однос на карактеристиките на велосипедските токови, велосипедистите, нивната перцепција на основните чинители на влијание врз квалитетот на превозната услуга, различните модели за оценка на нивото на услуга, користената методологија.

Геометриските карактеристики на градските сообраќајници наменети за користење од страна на велосипедите, се дел од **четвртото поглавие**. Дополнително, детално се описаны различни видови на градска сообраќајно – транспортна инфраструктура наменета за движење, управување, контрола и паркирање на велосипедите.

Во петтото **поглавие** се третирани факторите што влијаат врз однесувањето на лицата кои управуваат со велосипедите. Освен деталните демографски карактеристики на различните групи на велосипедисти, претставени се и индивидуалните ставови и перцепции во однос на користењето на велосипедите, како и значењето, креирањето и употребата на велосипедските мапи, критериумите кои треба да се респектираат при дизајнирањето на инфраструктурата наменета за велосипедите.

Во скlop на **шестото поглавие** е описана методологијата за прибирање на податоци во однос на факторите на влијание за користење на велосипедите во градот Приштина. Освен карактеристиките на улиците во градот, претставени се и

дополнителните потребни податоци за постојните токови на сообраќај, тековната состојба на велосипедската инфраструктура, резултатите на реалната перцепција на испитаниците во однос на факторите на влијание за користење на велосипедите.

#### Сл. 4.1 Велосипедски ленти надвор и други настани

Во **седмото поглавие** е дадена методологијата за анализа на нивото на Услуга на велосипедскиот сообраќај. Описан е постоечкиот модел (Bicycle Level of Service Model -Version 2.0), кој служи за одредување на нивото на услуга во урбани услови. Дефинирани се и факторите на влијание врз квалитетот на превозот, како и критериумите за нивен избор при оформување на конкретниот модел.

#### Сл. 4.2 Велосипедска лента според претпоставки

Во рамките на **осмото поглавие** е дадена постапката за креирање на моделот за анализа на нивото на услуга за велосипедскиот сообраќај. Извршено е тестирање на моделот на дел од градската мрежа на Приштина, анализирани се добиените резултати, истите се споредени со други слични модели.

Во **последното, деветто поглавие**, сумирани се и претставени најважните заклучоци на трудот, неговиот научен придонес, предловите за понатамошни истражувања.

Сл. 4.14. Велосипедска лента на ситуација оддалеченост од паркираните автомобили и останатиот сообраќај.....	32
Сл. 4.15. Варијанта на ситуација на велосипедот низ раскрсницата.....	34
Сл. 4.16. Еднослични кружни тек со велосипедска патека, во предност на повеќуваче на велосипедистот.....	38
Сл. 4.17. Пример на индиректно управување со велосипедскиот сообраќај.....	44
Сл. 4.18. Прекин надвор од раскрсницата.....	45
Сл. 4.19. Прекин надвор од раскрсницата.....	45
Сл. 4.20. Прекин надвор од раскрсницата.....	46
Сл. 4.21. Основна динамика на велосипедот.....	50
Сл. 4.22. Алергична престојка.....	51
Сл. 4.23. Вејнешка постојка за велосипеди.....	52
Сл. 4.24. Поставка двострана постојка во еден ред.....	52
Сл. 4.25. Паралелно позиционирање.....	53
Сл. 4.26. Паралелно и радијално позиционирање на постојка.....	53
Сл. 4.27. Основно вертикално позиционирање и начин на позиционирање доколку нема доволно простор.....	54
Сл. 4.28. Вертикално позиционирање на велосипедот и позиционирање во минимална висина од 2.00.....	54
Сл. 5.1. Учество на велосипедисти по возрастна група во САД, Велика Британија, Германија, Данска и Холандија.....	55